



Снабдување Исток ДООЕЛ - Скопје

Друштво за снабдување со топлинска енергија

Согласно новите Правила за снабдување со топлинска енергија (сл. весник на Р.М. 97/2012) донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, исклучените потрошувачи се вклучуваат во распределбата на надоместокот за топлинската енергија на мерното место, со тоа што ќе учествуваат само во распределбата само на фиксниот надомест.

Исклучените потрошувачи, почнувајќи со фактурата за месец октомври 2012 год, учествуваат во распределбата само на фиксниот надомест за топлинска енергија и истиот се распределува во однос на вкупната грејна површина на објектот. Да напоменеме дека, во изминатиот период, исклучените потрошувачи не учествуваа во распределбата на фиксниот надомест и истиот го плаќаа само активните потрошувачи кои се грееја.

Фиксниот надоместок на ниво на мерно место (објект) се формира од ангажираната моќност [KW] на мерното место и тарифниот став, односно цена за истата [ден/kW/ година]. Ангажираната моќност на мерно место зависи од процентот на активни потрошувачи на мерното место, односно од односот помеѓу исклучени и приклучени потрошувачи.

Учеството на станот во распределбата на фиксниот надомест за дадено мерно место, се определува согласно процентуалното учество на грејантата површина на станот во однос вкупната површина на објектот.

ПРИМЕР:

Мерно место: 14550390111
Ангажирана моќност 304.336 [KW]
Цена за ангажирана моќност 665.2155 [ден/kW/ година]
Вкупна површина на мерното место 2995.31[m²]
Грејна површина на стан 54.48 [m²]

Годишен надоместок за фиксен трошок за мерното место $304.336 * 665.2155 = 202,449$ ден.

Годишен трошок распределен на ниво на стан $202,449 * 54.48 / 2995.31 = 3,682$ ден.

Распределено по месеци за грејна сезона износите ќе бидат следни:

Месец	Број на грејни денови	Износ
10/2012	17	342.00
11/2012	30	603.50
12/2012	31	623.50
01/2013	31	623.50
02/2013	28	563.50
03/2013	31	623.50
04/2013	15	302.50
ВКУПНО	183	3,682.00

За месеците октомври и април кои имаат помал број на денови, фиксниот надомест ќе биде со помал износ во однос на останатите месеци од ноември до март. Во месец

мај ќе се прави евентуално израмнување на надоместокот доколку на мерното место има потреба од тоа.

Во просек сведено на м², цената за октомври е 5.6 ден/м², а од ноември 10 ден/м². Генерално во зависност од типот на меното место (објект) цената се движи од 3 до 16 ден/м², за полните месеци т.е. приближно на пола за октомври и април.

Во прилог изгледот на фактурата за исклучен потрошувач со горепресметаната сума.



СНАБДУВАЊЕ - ИСТОК ДООЕЛ, Скопје
Бул. Јане Сандански 59/1 - м.Славица, 1000 Скопје

Телефон: 02 / 2403 - 082 Факс: 02 / 2403 - 083
e-mail: contact@snabduvanjeistok.mk www.snabduvanjeistok.mk
Рекламации за греење и течења: 02 / 5076 - 200

ФАКТУРА ЗА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА БРОЈ:

Комерцијална Банка: 300 0000028260 34 Оспирска Банка: 530 0101012435 86
Слопанска Банка: 200 0030429455 10 Хали Банка: 270 0642883501 93
НЛБ Тупунска Банка: 210 0642883501 86 УНИ Банка: 240 0400020096 73
Прокредит Банка: 380 7768961001 75 Поштенска Банка: 360 0160100498 63
Wingbank Банка: 250 0150001016 52 **446** МК 4020008050880

Шифра потрошувач: 08.11.2012
Фактура за месец: 10/2012 л. Јане Сандански 49
Рок на плаќање: 19.11.2012 р сметка: АВАНС

ПРЕСМЕТКА ЗА МЕРНО МЕСТО

14550390111

Топлинска енергија за аванс ЕД 405087 [kWh]

Средна надворешна температура: 5,19 [C]
Работни саати на системот: 2760 [h]
Грејна површина [m²]:
Број на потрошувачи:
Инсталирана моќност [kW]:
Ангажирана моќност [kW]:

ДОМАКИНСТВА		ОСТАНАТИ	
АВАНС	МЕРАЧ	АВАНС	МЕРАЧ
МО = 2 449,64	= 2 449,64		
36	36 (8 исклучени)	2	2
380,420	380,420	7,908	5,867
СО = 304,336	С1 = 304,336	Д0 = 6,326	Д1 = 4,694

ЦЕНИ ЗА ДОМАКИНСТВА И КЛИМАТСКИ ПОДАТОЦИ... I ПЕРИОД

Фиксни трошоци φ = 665,21550 [ден / kWh]
Променливи трошоци π = 3,37550 [ден / kWh]
Средна надворешна темп.: 14,70 [C]
Саати за пресметка 82 [h]

ПОДАТОЦИ ОД МЕРАЧ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА МЕРНО МЕСТО ВО ГРЕЈНА СЕЗОНА

Период	Почетна [kWh]	Крајна [kWh]
15.10.2012 - 28.10.2012	1805687	1809242
28.10.2012 - 31.10.2012	1809242	1813169
Потрошена енергија во контролиран период Е1		7482 [kWh]
Потрошена енергија од почеток на грејната сезона		7482 [kWh]

ПРЕСМЕТКА ЗА ПОТРОШУВАЧ

- Исклучен на 24.02.2010
- Учество во пресметка по мерач променливи трошоци 0,00
- Процент на корекција на инсталирана моќност за тековна година -20,00%
Основ за распределба: грејна површина = 0,00 [m²] учество во фиксни трошоци У=1,819% (54,48 [m²])
Пресметка на аванс: $((\phi * CO + \pi * EO + CO / (CO + D0)) / MO) * \Gamma / 8$ 342,00 ден.
Пресметка по мерач: $\phi * C1 * U * 17 / 183 + ((\pi * E1 * C1 / (C1 + D1)) / M1) * \Gamma$ 342,00 ден.

СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО ОВАА ФАКТУРА

за грејната сезона: 2012/13

Нето фактурирано: 342,00 ден. Потрошено по мерач: 342,00 ден. Нето салдо: 0,00 ден.

ЗА НАПЛАТА

Износ: 342,00 ден.
ДДВ: 61,50 ден.
Коплата: 0,00 ден.
Вкупно: 403,50 ден.

Фактура бр:
Вкупно: 403,50 ден.

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК дооел, Скопје